



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Датум: четврток, 29 ноември 2012

Говорот на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија г. Јован Грповски по повод Промоција на Етичка рамка за добро управување во јавниот финансиски сектор во Република Македонија – презентација на интернет страница за Добро управување со лекови ДУЛ

Ми претставува особена чест да имам обраќање на промоцијата на *Етичка рамка за добро управување во јавниот фармацевтски сектор во Република Македонија – презентација на интернет страница за Добро управување со лекови ДУЛ*, како резултат на соработката помеѓу Светската здравствена организација и Министерството за здравство 2012– 2013, во соработка со Бирото за лекови, Фармацевтскиот факултет и Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Доброто управување е основен фактор за економски растеж и одржлив развој на сите нивоа и во сите сектори на општеството. Присуството на корупцијата во здравствениот сектор е одраз на глобален проблем и одраз на управувањето и отчетноста во јавниот сектор.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Целта на оваа платформа е да се минимизираат можностите за присуство на неетички практички и корупција во фармацевтскиот сектор. Притоа, оваа платформа е резултат на соработката меѓу една широка лепеза од заинтересирани страни во областа на здравството.

Почитувани,

ДУЛ програмата примарно е посветена на унапредување на фармацевтскиот сектор и превенцијата на потенцијални коруптивни активности. Денес, во име

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија дозволете ми да укажам, дека оваа Рамка ќе има големо влијание и ќе допринесе за подобрување на здравствените услуги кои Фондот ги обезбедува за своите осигуреници, особено во делот на лековите.





ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Оценувајќи ја оваа Национална рамка крајно позитивно, ќе се залагаме и во иднина за унапредување на транспарентноста во секторот, вклучително и унапредување на функциите каде системот е најранлив во однос на неетички практики.

Би нагласил дека ФЗОМ, како **стожер на финансиското работење во здравствениот сектор**, во делот на фармацијата и **досега ја практикува транспарентноста во процесот на носење одлуки во ФЗОМ**, преку спроведените реформи со воведување и континуирано развивање на моделот на утврдување на референтните цени на лекови. Фондот со успех го применува и развива овој модел веќе три години.

Оваа година, за прв пат во нашата држава, согледувањата и искуствата на Фондот беа преточени во законска рамка и преку Законот за здравствено осигурување, **се утврди начинот на донесување на позитивната листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот**. Имено, тоа значи дека во пракса ќе имаме транспарентно утврдување на позитивната листа, според глобално прифатени правила.

Фармацевтскиот сектор по својата природа се карактеризира со свои специфичности кои треба да се имаат предвид во секој сегмент од животниот пат на лекот. Затоа се наметнува потреба од **балансираност на достапните информации што е од суштинска природа**. Навремена информација дава гаранција за транспарентно имплементирање на процедурите во функции на



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

самиот фармацевтски сектор. Информациите треба да се даваат и шират помеѓу различни учесници, од производителите до регулаторните органи, здравствените работници и соработници и конечно потрошувачите. Фондот преку објавување на извештаи од редовната работа, контролите, следење на потрошувачка на лекови од позитивната листа, е доследен во навременото информирање на сите учесници во здравствениот сектор.

Фондот применувајќи ги осумте правила наведени во ДУЛ, со секјдневни активности придонесува за функционирање на еден одржлив здравствен систем, преку примена на ориентираност кон консензус, учество, почитување на закони, ефективност и ефикасност во работењето, одговорност, транспарентност, подготвеност за одговор и правичност и вклученост, кои се главни карактеристики на доброто управување.

Почитувани,

Фондот им стои на располагање на сите учесници во здравствениот сектор, сите други надлежни институции во државата, како и на осигурениците за предлози во насока на превенирање на коруптивните активности и унапредување на здравствениот систем во целина.

Мотото на Фондот е дека сите заедно и при ограничени финансиски средства можеме да постигнеме повеќе за нашите осигуреници.

Благодарам за вниманието